

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (13) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2023 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за уважување на приговор**

1. Приговорот на Снежана Ристески од Охрид УП2 09-271/22 од 26 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-624 од 25 ноември 2022 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-624 од 25 ноември 2022 и година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да создаде технички услови за реализација на бараната промена.
4. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје по исполнување на условот зададен во точка 3 од ова Решение да издаде Решение за промена од монофазен во трофазен приклучок според Барањето на жалителот.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Снежана Ристески од Охрид до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-271/22 од 26 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-624 од 25 ноември 2022 година на КЕЦ Охрид, издадено поради непостоење на технички услови, за побарана промена од монофазен во трофазен приклучок.

Според Електродистрибуција - до барателот дистрибутивната мрежа е стара и монофазна со столб кој се наоѓа во неговиот двор и истиот минува низ приватни имоти. За да се обезбедат услови за трофазен приклучок, неопходна е доградба на нисконапонската мрежа. Постоечката трифазна мрежа е на 50 метри од барателот, каде се наоѓа надворешниот кабелски разводен ормар. Трасата до парцелата е со нов асфалт. Од другата страна има надземна нисконапонска мрежа која е долга и со лоши напонски услови да прифати нов трофазен корисник. За постапување по барањето, потребна би била реконструкција и доградба со два столба.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 24 јануари 2023 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-271/22 од 26 декември 2022 година со прилог:

- Слики од објектот и мрежите во околина
  - Барање за согласност за приклучување од 16 ноември 2022 година
  - Обжаленото Решение
  - Приговор
  - Имотен лист бр. 20806 за КП бр. 4886, КО Охрид 4
  - Еднополна шема за објектот
2. Дополнителни докази од ЕВН од 12 јануари 2023 година со прилог:
- GIS скици со постоечка и новопредвидена ситуација
  - Спецификации на трошоци

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Согласно член 93 став (2) од Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр. 96/18 и Службен весник на РСМ бр. 96/19 и 236/22) операторот на електродистрибутивниот систем е одговорен за одржување, надградување и проширување на електродистрибутивната мрежа како и за функционирање на електродистрибутивниот систем и е должен да обезбеди негово поврзување со електропреносниот систем.

Согласно став (3) точка 2) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да обезбеди сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и испорака на електрична енергија преку електродистрибутивниот систем со којшто управува, на недискриминаторен и транспарентен начин, и во согласност со пропишаниот квалитет.

Согласно став (3) точка 3) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да ги приклучи производителите и потрошувачите на електродистрибутивниот систем со кој управува во економско-технички оптимални точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на електродистрибутивниот систем.

Имајќи го предвид горенаведеното, како и фактот дека постои можност за реализација на Барањето на жалителот, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–271/22  
30 јануари 2023 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски